



# Винарска Визба Попова Кула

## АД Демир Капија

Булевар на виното бр.1, Демир Капија  
Тел/Факс 043 367 400; 02 3216 716 www.popovakula.com.mk  
МК 4019006111464 ж.с/ка: Шпаркасе Банка АД Скопје 250-0000001999-31

### Извештај за работата на Одборот на директори на

#### ВВ Попова Кула АД во 2020 година

Одборот на директори на ВВ Попова Кула АД во текот на деловната 2020 година одржа 14 состаноци, пришто во месеците Јануар и Февруар беа одржни 3 состаноци сите со физичко присуство во канцеларијата на ВВ Попова Кула АД, а останатите заради епидемиолошката ситуација се одржаа он-лине.

На одржаните состаноци покрај редовните точки за остварената продажба на вино (дома и во странство) и остварената продажба во туризмот, беа разгледувани останати важни прашања од работењето на Друштвото и согласно тоа беа донесени деловни одлуки за работењето на Друштвото:

- После повеќемесечни преговори со повеќе банки, кои посебно земаа динамика во третиот квартал од 2019 година односно по воочувањето проблеми во меѓусебната соработка со Еуростандард Банка, Одборот на Директори на 24ти Февруари донесе **Одлука за задолжување кај Шпаркасе Банка АД Скопје иза потпишување на Договор за деловна соработка за одобрување на банкарски продукти – рамковен лимит на износ од 18.000.000,00 денари.** Имено Еуростандард Банка веќе одреден период неможеше да одговори на барањата на Друштвото кои произлегуваа од тековниот Договор за кредит којшто Друштвото го имаше потпишано со Еуростандард банка, што негативно влијаеше врз финалната реализација на започнатиот проект со ЛРЦП. Потпишувањето на Договорот за деловна соработка за одобрување на банкарски продукти – рамковен лимит со Шпаркасе Банка АД Скопје на Друштвото му овозможи веднаш да потпише **договор за кредит во износ од 10.455.000,00 денари со кој ќе се рефинансира во потполност кредитната изложеност во Еуростандард Банка АД Скопје, а во помал дел ќе се финансираат тековните потреби на Друштвото за успешна финализација на проектот со ЛРЦП.**
- Со влошувањето на здравствената ситуација со COVID-19, членовите на Одборот на директори во текот на месец Март 2020 година од страна на извршниот директор беа континуирано информирани за вонредните деловни чекори преземени во работењето на Друштвото: ограничување на работното време од 08 до 15 март; прекинување на работниот процес во оделот туризам од 18 март; пренасочување на сите вработени од оделот туризам на извршување работни задачи во лозарството; колективно одмор во траење од 7 дена; намалување на плати до законскиот минимум на сите вработени; а на 3теон-лине состаноци кои се одржаа во текот на месец Март Одборот на директори преку писмени или усмени изјаснувања на членовите донесе Одлуки:  
А) за испраќање соопштение за ценовно чувствителна информација до Македонска берза на хартии од вредност;  
Б) да се достави барање до Шпаркасе Банка АД Скопје за реструктурирање на кредит;  
В) да се аплицира кај РБСМ за добивање на безкаматен кредит (креиран за помош од проблемите предизвикани од пандемијата) во износ од 15000 ЕУРА;



# Винарска Визба Попова Кула

## АД Демир Капија

Булевар на виното бр.1, Демир Капија  
Тел/Факс 043 367 400; 02 3216 716 www.popovakula.com.mk  
МК 4019006111464 ж.с/ка: Шпаркасе Банка АД Скопје 250-0000001999-31

Г) да се креира писмо до деловни партнери-добавувачи со понуда за затварање на обврските преку компензација со производи од понуда на Попова Кула АД (вино, сувомеснати производи увезени од Црна Гора, две возила);

Д) условена одлука за престанок на работен процес во период 01 Април 2020 до 30 Април 2020 година. Активирањето на оваа одлука зависи од развојот на настаните со пандемијата и тековната ситуација којаредовно и внимателно ќе се мониторира од страна на раководството на Друштвото.

- Во месеците Април и Мај Одборот продолжи со зачестена комуникација која бешезапочната во месец Март, при што Одборот континуирано разгледуваше можни сценарија за работа на Друштвото во наредниот период, а во светло на сериозната криза предизвикана од пандемијата. Во согласност со развојот на кризата и указитешто ги носеа надлежните органи, се предлагаа и преземаа одредени чекори. Покрај другото Одборот ги прифати и одобри:

А) ревизорските извештаи за Друштвото за работењето во 2019 година;

Б) апликацијата што Друштвото ја направи за добивање на средства од УЈП наменети за плати, а одобрени заради кризата предизвикана од пандемијата;

В) усниот договор со фирмата Никоб за однапред договорено производство на вино и тоа од нивно сопствено грозје и целата количина на грозјешто ќе го произведе Попова Кула АД и нејзината ќерка фирма Станушина. Проценката е дека би требало да се произведе околу 2500 хл вино, но секако крајната количина ќе зависи од остварената берба на грозје.

- Одлука за одржување на редовно годишно собрание на акционери донесена во месец Јули.
- Одлука за одржување на вонредно собрание на акционери донесена во месец Август;
- Во месец Септември покрај редовната информација за продажбата на вино (дома и извоз) и продажбата во делот туризам, Одборот ја разгледа и информацијата за тоа како се одвива реализацијата на договорот со Никоб, како и за успешните разговори на раководството на Друштвото за намалување за 50% на закупнината за магацинскиот простор во Скопје со првичен рок од месец Октомври до месец Март 2021 година и за целосно ослободување од плаќање на закупнина за канцеларијата во Скопје со првичен рок од месец Септември до месец Февруари 2021 година.
- Одлука за фирмирање пописни комисији донесена во месец Декември.